

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ НА ДЕН 30.06.2024 ГОДИНА

(Објавен на 19.07.2024 година)

1. Податоци за Банката
 - 1.1. Податоци за банкарска група
2. Податоци за акционерската структура на Банката- акционери со квалификувано учество
3. Податоци за сопствените средства и за адекватноста на капиталот на Банката
4. Податоци за процесот на управување со ризиците

1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА	
Назив	НЛБ Банка АД Скопје
Матичен број	4664531
Седиште	1000 Скопје, општина Центар, Ул.Водњанска бр.1, п.фах. 702
Организациска структура	Собрание Надзорен одбор Одбор за управување со ризици Одбор за ревизија Надзорен одбор врз Информативниот систем Кредитен одбор Сектор за внатрешна ревизија Управен одбор Претседател на Управен одбор Член на Управен одбор Член на Управен одбор Центар за групациски функции Одбор за развој Одбор за управување на средства и обврски Сектор за правни работи и секретаријат Служба за правен консалтинг Секретаријат Сектор за човечки ресурси и организација Служба за управување со човечки ресурси Служба за организација и управување со деловни процеси

Центар за усогласување со прописите и интегритет

Сектор за финансиско управување

Служба за финансиска оператива
Служба за финансиско сметководство и финансиско известување
Служба за стратешко планирање и финансиски контролинг

Деловен сектор за финансиски пазари и средства

Служба за управување со билансите на Банката
Служба за старателство
Служба за тргување со средства и изведени финансиски инструменти
Служба за услуги со хартии од вредност
Служба за управување на односите со финансиските институции и меѓународно финансирање

Сектор за реструктурирање и управување со проблематични пласмани

Служба за управување проблематични пласмани и преземен имот
Служба за реструктурирање и рана наплата
Служба за присилна наплата

Сектор за ризици, евалуација и контрола

Служба за управување со ризици
Служба за евалуација и контрола

Сектор за кредитни ризици

Служба за кредитни ризици за големи и средни претпријатија
Служба за кредитни ризици за мали и микро претпријатија и физички лица

Сектор за поддршка на продажба на корпоративни клиенти

Служба за поддршка на продажба
Служба за документарно работење

Сектор за развој на понуда и маркетинг

Служба за развој на продукти, услуги и канали на продажба
Служба за продажба на останати канали
Служба за стратешки маркетинг, односи со клиенти и комуникации

Деловен сектор за управување со продажна мрежа

Служба за поддршка на продажба на физички лица
Региони
Експозитури
Контакт центар

Деловен сектор за работа со корпоративни клиенти

Служба за големи претпријатија
Служба за мали и средни претпријатија

Служба за микро претпријатија

Сектор за логистика на продажбата

Служба за логистика на работењето со физички лица
Служба за логистика на работењето со правни лица
Служба за логистика на работењето со финансиски институции и средства на Банката

Сектор за информатичка технологија

Служба за поддршка и развој на постојни технологии
Служба за развој на нови технологии и бизнис анализа ,
Служба за управување со податоци

Центар за ИТ инфраструктура и безбедност**Сектор за платни системи**

Служба за управување и поддршка на самоуслужни продукти
Служба за администрација и дистрибуција
Служба за платен промет со странство
Служба за платено промет во земјата

Сектор за логистика на Банката**Сектор за работа со готовина и депо**

Служба за трезорско работење, работа со готовина и депо
Служба за обезбедување и транспорт на
готовина
Служба за банкоматско работење

Број на вработени на 30.06.2024	959
---------------------------------------	-----

Преглед на финансиски активности кои може да ги врши согласно со дозволата за основање и работење издадена од Гувернерот на НБРМ	• Прибирање депозити и други повратни извори на средства; • Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции • Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции • Издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, патни чекови, меници); • Финансиски лизинг; • Менувачки работи; • Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи; • Издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување; • Изнајмување сефови, остава и депо; • Тргување со инструменти на пазарот на пари; • Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали; • Тргување со хартии од вредност; • Тргување со финансиски деривати; • Инвестициско советување на клиенти; • Давање услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски фондови; • Купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност; • Чување на хартии од вредност за клиенти; • Советување на правни лица во врска со структурата на капитал , деловна стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица; • Продажба на полиси за осигурување; • Посредување во склучување договори за кредити и заеми; • Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица; • Економско-финансиски консалтинг; • Дејствување како покровител при котација и • Извршување на трансакции, активности за сметка на трети лица потребни за преземање на акционерски друштва.
--	--

Преглед на финансиски активности кои во моментот ги врши	• Прибирање депозити и други повратни извори на средства; • Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции • Кредитирање во странство, вклучувајќи и акторинг и финансирање на комерцијални трансакции • Издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, патни чекови, меници); • Менувачки работи; • Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи; • Издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување; • Изнајмување сефови, остава и депо; • Тргување со инструменти на пазарот на пари; • Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали; • Тргување со хартии од вредност; • Тргување со финансиски деривати; • Инвестициско советување на клиенти; • Давање услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски фондови; • Купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност; • Чување на хартии од вредност за клиенти; • Советување на правни лица во врска со структурата на капитал, деловна стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица; • Посредување во склучување договори за кредити и заеми; • Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица; • Економско-финансиски консалтинг; • Дејствување како покровител при котација и • Извршување на трансакции, активности за сметка на трети лица потребни за преземање на акционерски друштва.
Преглед на финансиски активности за кои од страна на Гувернерот на НБРМ е изречена забрана или ограничување за нивно вршење, односно е повлечена согласноста	НЕМА
1.1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКА ГРУПА	
Назив, седиште и претежна дејност на матичното лице, како и на секој член на банкарската група	Податоци за членки на НЛБ Групацијата About the NLB Group https://www.nlbgroup.si/nlb-group-companies
Организациска структура на банкарската група	Организациска шема на НЛБ Групацијата https://www.nlbgroup.si/nlb-group-companies

Учество на Банката во вкупниот број на акции и во акциите со право на глас во секој член на банкарската група	/
2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА- АКЦИОНЕРИ СО КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО	
Назив на акционерот, седиште, правна форма, претежна дејност и процент на учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во банката, со состојба 30.06.2024	1. NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA Trg republike 2 1520 Ljubljana, Slovenia Акционерско друштво Банкарство Процент на учество во вкупен број акции на банката: 86,97% Процент на учество во вкупен број акции на со право на глас во Банката: 86,97%
Вкупен број акционери кои немаат квалификувано учество во банката и нивно вкупно учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во банката, со состојба 30.06.2024	Број на акционери кои немаат квалификувано учество во Банката 1224 Учество во вкупниот број акции издадени од Банката 13,03% Учество во вкупниот број акции со право на глас издадени од Банката 13,03%
3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ НА БАНКАТА	
Износот на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар	854.061.000, МКД
Бројот на акциите од секој род и класа, како и номиналниот износ на акциите	Обични акции 854.061 Номинална вредност на акција 1.000 МКД

Опис на карактеристиките на основните компоненти на сопствени средства	Одлука за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот (nbrm.mk) Одлука за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот (пречисителен кс т с о 167.20).pdf (nbrm.mk)
Износот и компонентите на основниот капитал, утврден согласно со Одлуката за Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	Сопствените средства на банката во износ од 16.653.867илјади МКД се составени од: - Основен капитал во износ од 14.505.871илјади МКД; - Дополнителен капитал во износ од 2.147.996илјади МКД. Основниот капитал на Банката се состои од: - Редовен основен капитал во износ од 14.505.871илјади МКД; • Капитални инструменти во износ 854.136 илјади МКД • Премија од капиталните инструменти во износ 2.274.484 илјади МКД • Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд) во износ од 9.440.511илјади МКД • Задржана нераспоредена добивка во износ од 1.915.753илјади МКД • Кумулативна сеопфатна добивка во износ од 37.492илјади МКД - Одбитни ставки од редовен основен капитал во износ од 16.505илјади МКД
Износот и компонентите на дополнителниот капитал, како и нивниот износ кој, согласно со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, може да биде дел од сопствените средства на банката	Дополнителниот капитал на Банката изнесува 2.147.996илјади МКД и се состои од: субординирани кредити во износ од 2.147.996илјади МКД Вкупните обврски на Банката по основ на субординираните инструменти, според сметководствената евиденција на Банката, изнесуваат 2.153.725илјади МКД.
Видот на одбитните ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал и нивниот износ	Одбитните ставки од основниот капитал се однесуваат на нематеријални средства во висина од 16.505илјади МКД

Висината на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик, утврден согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, прикажан

Вкупен капитал потребен за покривање на кредитниот ризик изнесува 6.315.253и МКД.

Висината на капиталот потребен за покривање на валутниот ризик утврден согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	Капиталот потребен за покривање на валутниот ризик изнесува 59.884 илјади МКД.
Висината на капиталот потребен за покривање на пазарниот ризик, утврден согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, при што одделно се прикажува износот на капиталот потребен за покривање на генералниот и специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност и вложувања во должнички инструменти од портфолиото за тргување и износот на капиталот потребен за покривање на	Капиталот потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна изнесува 184 илјади МКД.

ризикот од порамнување/испорака и ризикот од другата договорна страна	
Висината на капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цената на стоките	-
Висината на капиталот потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-
Висината на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик	Капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик изнесува 683.931 илјади МКД.
Висината на капиталот потребен за покривање други ризици, доколку банката по сопствена оценка утврдила дополнителен износ на капитал потребен за покривање на тие ризици, или доколку Народната банка утврдила дополнителен износ на потребен капитал, заради природата, видот и обемот на активностите коишто ги извршува банката и ризиците на кои е изложена како резултат на тие активности	

Вкупен износ на сопствени средства и висина на адекватноста на капиталот со состојба 30.06.2024	Сопствени средства 16.653.867 илјади МКД. Адекватност на капиталот 18,87%.
Просечна стапка на задолженост за I полугодие од 2024 година	11,7% (преглед во прилог)
4. Податоци за процесот на управување со ризиците 4.1. Податоци за управување со кредитен ризик	
Износ на реструктурирани побарувања согласно со Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните а ненаплатени побарувања на Банката	- Износот на реструктурирани побарувања по кредити по главен долг за Физички лица на 30.06.2023 изнесува 147.062.173,78 МКД - Износот на реструктурирани побарувања по кредити по главен долг за Правни лица на 30.06.2023 изнесува 1.826.905.896,00 МКД
Политиките кои ги применува банката за распоредување на одредена позиција во портфолиото за тргување или во портфолиото на банкарски активности	Согласно политиките за работење со финансиски инструменти, од 2010 година, Банката ги распоредува позициите исклучиво во портфолиото на банкарски активности.
4.2. Податоци за ризик кој произлегува од капиталните вложувања (стекување капитални делови) на Банката, кои не се дел од портфолиото за тргување	
Краток опис на политиката на Банката за сметководствено вреднување на капиталните вложувања со состојба на 30.06.2024	Признавање Банката сопственичките хартии од вредност ги признава како средства во билансот на состојба на датумот на тргување. Одбраната метода за признавање треба да се применува конзистентно за сите набавки и продажби коишто припаѓаат на иста категорија на сопственички хартии од вредност. Вреднување Почетното мерење на вложувањата во сопственички хартии од вредност се врши според нивната набавна вредност (трошоците на вложувањето). Трансакциските трошоци се вклучуваат во почетното мерење на вложувањата. Последователно мерење кај вложувања помалку од 20%

Сметководствениот третман на вложувањето кое овозможува помалку од 20% од капиталот на друштвото каде е вложено е според објективна вредност и се применуваат сите политики за вложувања според Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи на Народна Банка на Република Северна Македонија. Овие вложувања Банката ги класифицира во категорија финансиски средства расположливи за продажба. Сопственичките инструменти (без фиксно достасување) не смеат да бидат класифицирани како финансиски средства кои се чуваат до достасување. За вложувањата во сопственички инструменти на одредени специфични институции, за коишто нема активен пазар и чиешто поседување е утврдено со закон и/или е поврзано со можноста за користење на услугите коишто ги вршат овие институции, се смета дека нивната набавна вредност ја одразува нивната објективна вредност.

Промената во објективната вредност на сопственичките хартии од вредност се евидентира на ревалоризациски резерви. При нивното депризнавање износите признаени во ревалоризациски резерви Банката ќе ги прекнужи на сметките за задржана добивка/акумуирани загуби.

• **кај вложувања од 20% - 50%**

При последователно мерење, вложувањето на Банката се евидентира по метод на главнина, односно се зголемува или намалува за да се признае учеството на Банката во нераспределената добивка или загуба на ентитетот во кое е вложено по датумот на стекнувањето. Сите распределби примени (примени дивиденди) од друштвото во кое е вложено, ја намалуваат сметководствената вредност на вложувањето.

Методата на главнина дозволува Банката која контролира извесно учество во друг ентитет да го вклучи своето пропорционално учество во оперативниот резултат на претпријатието во кое е вложено, во својата добивка. Меѓутоа, наместо да го вклучи своето учество во секоја компонента од приходите, расходите, средствата и обврските на претпријатието во кое е вложено во своите финансиски извештаи, Банката го вклучува само своето учество во нето добивката на претпријатието во кое е вложено како посебна линиска ставка во својот биланс на успех. На сличен начин, се презентира само една линиска ставка во билансот на состојба на Банката, која го рефлектира до извесен степен учеството на Банката во секое средство и обврска на претпријатието во кое е вложено.

Износ на капиталните вложувања и нивната класификација според видот, т.е. според тоа дали се работи за вложувања во сопственички хартии од вредност за кои постои активен пазар или за вложувања во сопственички хартии од вредност за кои не постои активен пазар со состојба на 30.06.2024	Состојбата на капитални вложувања за кои не постои активен пазар се состои од влогови кај следните правни лица: - Клириншка Куќа - Клириншки Интербанкарски системи АД Скопје – 32.145.000,00 МКД - Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје – 4.878.000,00 МКД - Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје – 10.772.900,00 МКД - S.W.I.F.T. – 2.865.069,00 МКД - VISA INC. – 96.078.511,00 МКД
Секторска структура на капиталните вложувања (капитални вложувања во банки, други финансиски институции, нефинансиски институции, нерезиденти) со состојба на 30.06.2024	Капитални вложувања во други финансиски институции: - Клириншка Куќа - Клириншки Интербанкарски системи АД - Скопје - Централен депозитар за хартии од вредност АД - Скопје - Македонска берза на хартии од вредност АД - Скопје Капитални вложувања во нерезиденти: - S.W.I.F.T. - VISA INC
Кумулативен износ на реализирани добивки (загуби) кои произлегуваат од отуѓувањето на вложувањата со состојба на 30.06.2024	0,00 МКД
Вкупен износ на нереализирани добивки (загуби) од капиталните вложувања со состојба на 30.06.2024	111.985 илјади МКД

